

Врз основа на член 97 став (2) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 15 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за исправка на Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година

1. Во Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21), во точката 4 зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023 “ се заменуваат со зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесе Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година УП1 бр.08-154 /20 од 4 март 2021 година и истото го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21.

Поради техничка грешка во диспозитивот на решението со ова решение се врши исправка во точката 4 од диспозитивот на решението и зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023“ се заменуваат со зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година “.

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП1 бр. 08 - 154/20  
15 март 2021 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски